

**ОПШТИНА КАРПОШ  
ГРАДОНАЧАЛНИК**

Број: 11-2230/7  
Датум: 21.05.2020  
Скопје

Врз основа на член 35, став 1,2,3,4,5,6,7 и 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Уредба со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање во време на вонредна состојба (“Службен Весник на РМ“ бр. 89/20) и Уредба со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање во време на вонредна состојба (“Службен Весник на РМ“ бр. 116/20), Градоначалникот на Општина Карпош, го дава следното:

**С О О П Ш Т Е Н И Е**

за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален урбанистички План за Градска Четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје

Јавната анкета по Предлог Детален урбанистички План за Градска Четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи од 26.05.2020 година до 09.06.2020 година, секој работен ден, од 08.00 до 15.00 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје.

Јавната презентација по Предлог Детален урбанистички План за Градска Четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи на ден 29.05.2020 год., во 14.00 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје

Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на блокот ССИ 03.07, како што е одреден со Регулациониот план на ГУП на Град Скопје за четврт ССИ 03 2018-2022, Истата се движи како што следи:

- на север се движи по осовината на градската магистрална улица „Словенечка“ (В.03-С.05), како што е планирана со ГУП на Град Скопје 2012-2022,
- на исток се движи по осовината на новопланирана сервисна улица „С9“, како што се планирани со РПЧ ССИ 03 Скопје 2018-2022,
- на југ се движи по осовината на новопланирана сервисна улица „С2“, како што се планирани со РПЧ ССИ 03 Скопје 2018-2022,
- на запад се движи по осовината на новопланирана сервисна улица „С3“, како што се планирани со РПЧ ССИ 03 Скопје 2018-2022.

Површината на блокот ССИ 03.07 до регулационата линија на ниво на блок како што е дефинирана со РПЧ ССИ 03 Скопје 2018-2022, изнесува 20,866 ха.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош.

Соопштението за организирање на Јавната Презентација и Јавната анкета и Предлог Деталниот урбанистички План за Градска Четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје, со подетални информации за истиот ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk).

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават писмени забелешки на анкетните листови.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ОПШТИНА КАРПОШ  
Стефан Богоев